

АПЛИКАЦИЈА

за идентификација/ажурирање на клиент (физичко лице)

Датум на пополнување: _____

РЕЗИДЕНТ _____		
НЕРЕЗИДЕНТ _____		
Име и презиме		
Татково име*		
Датум и место на раѓање		
Држава на раѓање		
Адреса на живеалиште и место (од документ за лична идентификација)		
Адреса на престојувалиште:		
ЕМБГ		
Документ со кој се идентификува клиентот (се наведуваат податоци од еден од долунаведените документи од кој се задржува и копија во досието на клиентот)		
1. Лична карта бр. _____ Орган на издавање: _____ Датум на важност: _____ Држава: _____		2. Пасош бр. _____ Држава: _____ Датум на важност: _____
1. ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ НА КЛИЕНТОТ		
Адреса за контакт		
Контакт телефон		
Адреса на ел. пошта*		
Статус/професионална ангажираност:	<input type="checkbox"/> работник,	<input type="checkbox"/> судија,
	<input type="checkbox"/> службеник,	<input type="checkbox"/> доктор,
	<input type="checkbox"/> менаџер,	<input type="checkbox"/> адвокат,
1 дете	<input type="checkbox"/> професор,	<input type="checkbox"/> нотар,
2 студент	<input type="checkbox"/> извршител,	<input type="checkbox"/> самостоен вршител на дејност
3 пензионер	<input type="checkbox"/> друго	
4 невработен		
5 вработен		
Работодавец		
Адреса на работодавецот*		
Дејност на работодавец	1. индустрија и градежништво 2. трговија 3. финансиско посредништво и банки 4. сметководство, информатика и телекомуникации 5. туризам и угостителство 6. образование 7. здравство 8. сообраќај 9. јавна управа (администрација) 10. спорт, уметност и култура	11. земјоделство 12. адвокати 13. нотари 14. извршители 15. економско-правен консалтинг 16. невладини организации 17. меѓународни организации 18. казина, спортски обложувалници и игри на среќа 19. самостоен вршител на дејност 20. друго.
2. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ		
Држава на престој		
Државјанство		

Износ на редовно месечно примање	1. Висина на просечни месечни примања: а. до 20.000 МКД б. од 20.000 МКД до 50.000 МКД в. над 50.000 МКД
	2. не остварува редовни месечни примања
Други дополнителни месечни извори на средства	а. да 1. до 30.000 МКД 2. над 30.000 МКД (доколку одговорот е потврден клиентот заокружува под еден или под 2)
	б. не
Имот со кој располага	1. стан, куќа 2. недвижност 3. сопствено правно лице _____ (назив на правното лице) 4. имам удел/акции во правно лице (над 25% од сопственоста) _____ (назив на правното лице) 5. друг имот 6. не располага со имот
	1. во брак 2. неженет/немажена
Производи и услуги на Штедилницата кои ги користите или би ги користеле во иднина:	Се заокружува пред производот/услугата 1. трансакциска сметка 2. девизна сметка 3. платежни картички 4. кредити 5. депозити 6. електронска банкарство 7. акредитив 8. гаранција 9. сеф
Сметки во друга банка*:	
Останати причини за целта и намерата на деловниот однос	

СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ:

Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

- а) податоците кои ги наведов се точни;
б) во случај на промена на моите лични (вклучувајќи ги и адресните податоци) во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Штедилницата. Во спротивно, секоја достава од страна на Штедилницата до клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање;
в) се согласувам моите лични податоци наведени во оваа апликација да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани за потребите на Штедилницата и доколку е потребно Штедилницата да изврши пренос на моите лични податоци во други држави- земји членки на ЕУ или ЕЕА или други држави кои не се земји членки на ЕУ или ЕЕА, по претходно одобрение за пренос на личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци;
г) знам дека податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно Законот за банки и останатата важечка законска регулатива;
д) Штедилницата го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос;
ѓ) Штедилницата го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време;
е) Условите за воспоставување деловен однос со Штедилницата ми се познати и истите во целост ги прифаќам.

Употреба на лични податоци за цели на директен маркетинг

Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека:

- Се согласувам** Штедилницата да ме контактира со промотивни понуди за своите услугите преку контактни информации наведени во барањето.
- Не се согласувам** Штедилницата да ме контактира со промотивни понуди за своите услугите преку контактните информации наведени во барањето.

Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека:

- Се согласувам** Штедилницата да ме контактира со промотивни понуди за услугите од трети лица преку контактните информации наведени во барањето.
- Не се согласувам** Штедилницата да ме контактира со промотивни понуди за услугите од трети лица преку контактните информации наведени во барањето.

(Клиентот може со писмено барање до Штедилницата, без надомест, да побара од Штедилницата неговите лични податоци да не бидат користени за промотивни активности.)

Со потпишување на оваа Апликација потврдувам дека:

- дејствувам исклучиво во свое име, своја сметка и интерес, а не во име, сметка и интерес на трета страна односно друго лице**
- дејствувам во име, за сметка и интерес на друго лице** _____

*податоци кои не се задолжителни

Напомена: апликацијата се смета за целосно пополнета доколку во неа се содржани сите задолжителни податоци за што проверка врши надлежен работник во штедилницата кој го воспоставува/ажурира деловниот однос со клиентот.

Поднесувач на барањето _____ (место и дата) _____

(име и презиме) _____ (потпис) _____

ИЗЈАВА ЗА ПОСТОЕЊЕ НА СВОЈСТВО НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА НА КЛИЕНТОТ

Јас _____ (име и презиме) изјавувам, под морална, кривична и материјална одговорност дека:

а. не сум носител на јавна функција

б. сум носител на јавна функција _____ (се наведува функцијата) и/или лице поврзано со носителот на јавна функција

****Дефиниција за носители на јавна функција и/или лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во РМ**

„Носители на јавни функции“ се физички лица кои не се државјани на Р. Македонија, на кои им е или им била доверена јавна функција во Р.Македонија или во друга држава, како:

- а) претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри,
- б) членови на парламент,
- в) избрани и именувани јавни обвинители и судии во судовите,
- г) членови на органи на управување во државна ревизорска институција и членови на највисок одбор на централна банка,
- д) амбасадори,
- ѓ) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник),
- е) избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување на претпријатијата во државна сопственост,
- ж) лица со функции во политички партии (членови на органите на политичките партии) и
- з) лица на кои им е или им била доверена истакната функција во меѓународна организација, како: директори, заменици директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквивалентни функции;

Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:

- а) членови на семејството согласно Законот за семејството и
- б) лица кои се сметаат за блиски соработници:
 - деловни партнери (секое физичко лице за кое се знае дека има заедничката сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со „носител на јавна функција“) и
 - лица кои основале правно лице во корист на носителите на јавни функции.

Лицата од точките а) до з) се сметаат за носители на јавна функција најмалку една година по престанокот на извршување на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена проценка на ризик од страна на субјектит

Изјавил:

(Име и презиме)

Датум и потпис

ПОПОЛНУВА ШТЕДИЛНИЦАТА

Примил и ја проверил комплетноста на барањето: _____

Потпис на овластено лице на Штедилницата: _____

Датум: _____

Филијала: _____